



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 јули 2023 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: јуни 2023 година

- Во јуни 2023 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** се зголеми за 0,9% на месечна основа, во најголем дел поради растот на депозитните пари, краткорочните депозити и готовите пари во оптек, при дополнителен позитивен придонес и на долгорочните депозити до две години. Годишниот раст изнесува 10,0% и главно е резултат на повисоките депозитни пари и краткорочни депозити, по кои следуваат долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек.
- Вкупните депозити³**, во јуни, остварија месечен и годишен раст од 1,2% и 11,5%, соодветно којшто произлегува од зголемувањето на депозитите на двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	5.2023	6.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	6.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	6.2023
Парична маса М4	547,355	557,897	565,108	2.8	1.4	2.9	5.1	11.4	-1.7	0.5	0.8	3.0	1.3
Парична маса МЗ	499,803	503,786	508,438	4.0	2.3	3.7	5.3	10.0	-1.8	0.7	0.9	2.8	0.9
од кои:													
Готови пари во оптек	47,494	46,784	47,744	-1.4	0.0	-0.7	6.8	9.4	-1.3	1.3	-0.3	9.6	2.1
Депозитни пари	188,036	191,918	194,016	0.8	-0.5	3.1	5.8	15.8	-4.4	1.0	2.4	4.1	1.1
Краткорочни депозити	214,490	214,036	215,219	11.8	10.3	8.9	6.8	4.8	0.8	0.4	-0.3	0.9	0.6
Долгорочни депозити до 2 години	49,782	51,047	51,459	-8.5	-14.8	-9.3	-3.8	13.4	-3.6	-0.2	1.9	0.0	0.8
Вкупни депозити	491,537	501,685	507,903	3.5	1.8	3.4	4.9	11.5	-1.7	0.4	0.9	2.6	1.2
од кои:													
Корпоративен сектор	142,627	145,042	146,947	3.9	-4.8	0.4	3.7	19.7	-2.4	-0.2	1.5	3.3	1.3
Во денари	94,395	96,100	98,157	-2.7	-7.3	2.6	2.5	19.0	-4.2	0.9	3.1	1.0	2.1
Во странска валута	48,232	48,941	48,790	19.4	0.8	-4.2	6.1	21.0	1.1	-2.5	-1.7	8.2	-0.3
Домаќинства	323,084	330,937	334,797	3.9	5.2	5.3	5.8	8.8	-1.8	1.0	1.1	2.7	1.2
Во денари	155,215	160,232	163,214	-7.1	-6.2	-5.8	2.2	14.1	-4.8	0.3	1.4	6.2	1.9
Во странска валута	167,869	170,705	171,583	16.1	17.8	17.1	9.3	4.3	1.1	1.7	0.8	-0.3	0.5

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јуни, кај **вкупните кредити** е забележано месечно зголемување од 1,1% под влијание на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор. Годишната стапка на раст од 6,5% е одраз на повисокото кредитирање кај двата сектора, коешто е малку поизразено кај секторот „домаќинства“.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	5.2023	6.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	6.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	6.2023
Вкупни кредити	423,114	429,626	434,446	9.8	10.0	9.9	9.4	6.5	1.7	1.0	0.9	1.4	1.1
<i>од кои:</i>													
Корпоративен сектор	205,974	207,143	209,650	11.9	12.4	12.6	11.5	6.5	2.4	1.1	1.1	2.6	1.2
Во денари	122,377	122,323	124,048	14.3	11.9	9.3	6.8	3.8	1.8	-0.2	0.9	3.5	1.4
Во странска валута	83,598	84,820	85,602	8.3	13.3	17.6	19.3	10.8	3.3	3.3	1.5	1.4	0.9
Домаќинства	214,965	220,240	222,303	7.9	7.7	7.6	7.3	6.4	1.1	1.0	0.7	0.3	0.9
Во денари	119,178	121,155	121,734	7.8	7.7	6.8	5.2	3.2	1.1	0.8	0.4	-0.2	0.5
Во странска валута	95,786	99,085	100,569	8.0	7.6	8.5	10.2	10.7	1.1	1.2	1.0	1.0	1.5

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴




Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јуни, **вкупните депозити на корпоративниот сектор**, бележат раст од 1,3% во споредба со претходниот месец. Нагорната промена се должи на зголемувањето на краткорочните и долгорочните депозити во денари, при дополнителен позитивен придонес и на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, додека долгорочните депозити во странска валута забележаа пад. На годишна основа, депозитите на корпоративниот сектор остварија зголемување од 19,7%, коешто произлегува од растот на сите компоненти, со најголем придонес на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута.
- Кредитите на корпоративниот сектор**⁵, овој месец, забележаа месечен раст од 1,2%, којшто се должи на повисоките кредити одобрени во денари и во странска валута, со поголем придонес на денарските кредити. Во споредба со јуни претходната година, кредитите на корпоративниот сектор се зголемени за 6,5% како резултат на повисокото кредитирање во денари и во странска валута, поизразено кај кредитите одобрени во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јуни, **депозитите на домаќинствата** се зголемија за 1,2% на месечна основа во најголем дел под влијание на растот на депозитните пари и долгорочните депозити во странска валута и во денари, при помало зголемување и на краткорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута забележаа пад. Годишната стапка на раст од 8,8% целосно произлегува од зголемувањето на депозитните пари и долгорочните депозити во странска валута и во денари, во услови на забележан пад на краткорочните депозити.
- Кредитите на домаќинствата**, во јуни, бележат нагорна месечна и годишна промена од 0,9% и 6,4%, соодветно. Анализирано според валутната структура, растот на месечна и на годишна основа се должи на повисоките кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	5.2023	6.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	6.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	6.2023
Потрошувачки кредити	112,504	114,790	116,074	7.0	6.7	6.7	6.3	6.2	1.0	1.1	0.8	0.7	1.1
Станбени кредити	75,905	78,648	79,750	15.8	14.9	12.9	12.7	11.3	1.5	1.1	0.9	1.2	1.4
Автомобилски кредити	358	350	365	-0.6	6.2	0.8	9.1	8.6	1.2	-0.9	-0.5	-0.2	4.4
Кредитни картички	10,324	10,158	10,144	-4.1	-2.1	-0.1	0.7	-1.3	0.7	0.7	-0.1	-0.9	-0.1
Негативни салда по тековни сметки	5,963	6,616	6,346	0.7	1.5	0.0	1.0	-2.6	1.1	0.6	-2.0	-10.2	-4.1
Други кредити	2,207	2,032	1,945	-32.9	-35.8	-17.1	-15.5	-17.9	-2.3	-1.4	-1.2	-0.7	-4.2

Извор: НБРСМ.

- Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во јуни, кај најзастапените категории – **потрошувачките и станбените кредити** е забележан месечен раст од 1,1% и 1,4%, соодветно, додека на годишна основа се повисоки за 6,2% и 11,3%, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** остварија месечно и годишно зголемување од 4,4% и 8,6%, соодветно, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** бележат намалување на месечно и на годишно ниво од 0,1% и 1,3%, соодветно. Во јуни, кај **негативните салда на тековните сметки** и кај кредитите одобрени врз **други основи** е забележан месечен пад од 4,1% и 4,2%, соодветно, при годишно намалување од 2,6% и 17,9%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspk

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 август 2023 година
(референтен пресек заклучно со јули 2023).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.